

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ, ПОВРЗУВАЊЕ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ
ПОТРЕБНИ ЗА ПАЗАРОТ НА ТРУД
25-29 Јуни 2019 година, Јал, Влора, Албанија

Искористете го ова лето за едукација, стекнување на вештини, учење на тајните за успех на професионалците.

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“, во соработка со РОМА ВЕРЗИТАС Албанија **Ве поканува да аплицирате и да бидете дел од летната школа која што ќе се одржи во период од 25-29 Јуни во Јал, Влора во Албанија.** На летната школа покрај учесници од Република Северна Македонија ќе има и студенти учесници од Рома Верзирас, Албанија .

I Програмата вклучува:

- Интензивна теоретска и практична настава
- Тематски области
- Вмрежување и поврзување
- Интеракција, натпревар и дружење\

II. За учество на летната школа може да се пријават следните лица:

- Да се студенти на прв циклус на студии на некој од приватните или државните университети во Република Северна Македонија
- Да се студенти на втор циклус на студии некој од приватните или државните университети во Република Северна Македонија

III Потребни документи за аплицирање

- Пополнета електронска пријава (<https://forms.gle/eLiuruA1B1JrgHxh9>)
- Кратка биографија CV
- Мотивационо писмо (минимум 250 зборови)

Потребните документи доставете ги најдоцна до **15 ЈУНИ 2019 год.** на следниот е-маил: **hurija.mukaipovska@romaversitas.org.mk**

*** При селектирањето на учесници предност ќе се даде на студенти корисници на проектот кои се во последна година од нивните студии

ТРОШОЦИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ПРЕВОЗ, ХРАНА И ПРЕСТОЈ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ ЌЕ БИДАТ ПОКРИЕНИ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ РОМАВЕРЗИТАС, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Сместувањето на учесниците на летната школа е организирано во хотел Нуанти <https://hotelnuanti.com/>, во Јал, Влора, Албанија заедно со учесниците од Рома Верзитас Албанија.

Концептот на летната школа е интерактивен со практични и тематски предавања, работилници, обуки за меки вештини и многу други активности кои ќе им помогнат на младите потенцијални кадри да се стекнат со професионално искуство и да го развијат својот потенцијал за понатамошен работен ангажман.